



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 31 март 2021 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: февруари 2021 година

- Во февруари 2021 година, просечната каматна стапка на вкупните кредити, бележи минимален месечен пад од 0,01 п.п. и изнесува 4,61%, додека на годишна основа е намалена за 0,30 п.п. Просечната каматна стапка на вкупните депозити изнесува 0,92% и оствари минимално месечно намалување од 0,01 п.п. На годишна основа, просечната каматна стапка на вкупните депозити е пониска за 0,27 п.п.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените² кредити, во февруари, забележа месечен раст од 0,27 п.п. и изнесува 4,25%. На годишно ниво, оваа каматна стапка е намалена за 0,08 п.п. Просечната каматна стапка на новопримените депозити изнесува 0,71% и е повисока за 0,09 п.п. на месечна основа, при забележан пад на годишна основа за 0,27 п.п.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити^{3,4,5}

	2.2020	3.2020	6.2020	9.2020	12.2020	1.2021	2.2021
во % на годишно ниво							
Вкупни кредити	4.91	4.89	4.80	4.70	4.63	4.62	4.61
Корпоративен сектор	4.11	4.08	3.93	3.80	3.73	3.71	3.70
Домаќинства	5.67	5.64	5.63	5.53	5.46	5.45	5.43
Новоодобрените кредити	4.33	4.12	3.94	3.99	3.78	3.98	4.25
Корпоративен сектор	3.82	3.79	3.68	3.82	3.42	3.60	3.76
Домаќинства	4.95	4.83	4.42	4.51	4.38	4.56	4.68
Вкупни депозити	1.19	1.11	1.09	0.98	0.95	0.93	0.92
Корпоративен сектор	1.49	1.24	1.27	1.14	1.22	1.22	1.20
Домаќинства	1.15	1.10	1.07	0.96	0.92	0.89	0.88
Новопримените депозити	0.98	0.54	0.64	0.76	0.68	0.62	0.71
Корпоративен сектор	0.56	0.20	0.43	0.74	0.38	0.40	0.39
Домаќинства	1.19	0.94	0.85	0.78	0.85	0.66	0.86

Извор: НБРСМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондеризирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити/новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити/кредити (којшто од месец во месец може познателно да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.

³ Ефектите од промените во методологијата објавени во информацијата на 20 јули 2018 година (www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf) не се согледуваат кај поединечните категории каматни стапки на депозитите/кредитите (во денари без валутна клаузула, во денари со валутна клаузула и во странска валута), туку само кај агрегираните каматни стапки (во денари и во странска валута) коишто не се предмет на анализа во соопштението, но се објавуваат на интернет-страницата на НБРСМ.

⁴ Во август 2020 година е укината дозволата за основање и работење на една банка. Податоците за каматните стапки за јули 2020 година ги вклучуваат јунските податоци за каматните стапки за оваа банка.


⁵ Податоците за каматните стапки од август 2020 година, не ги вклучуваат податоците за една банка на која во август 2020 година ѝ е укината дозволата за основање и работење и е отворена стечајна постапка.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

1. Каматни стапки на корпоративниот сектор⁶


- Во февруари, просечната каматна стапка на вкупните кредити одобрени на корпоративниот сектор, изнесува 3,70% и на месечно ниво е минимално намалена за 0,01 п.п. Месечната промена во целост произлегува од падот на каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,01 п.п.), додека каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула и кредитите во странска валута се непроменети. Споредено на годишно ниво, каматната стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор е пониска за 0,41 п.п.




Извор: НБРСМ.



- Кај каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор, овој месец, е забележан месечен раст од 0,16 п.п. и изнесува 3,76%. Нагорната промена се должи на зголемените каматни стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,32 п.п. и 0,25 п.п., соодветно), додека каматните стапки на кредитите во странска валута бележат пад (за 0,45 п.п.). Анализирани на годишна основа, каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор е намалена за 0,06 п.п.



Извор: НБРСМ.




⁶ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во февруари, каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор бележи пад од 0,02 п.п. на месечна основа и изнесува 1,20%. Месечниот пад се објаснува со пониските каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула и депозитите во странска валута (за 0,02 п.п. и 0,01 п.п., соодветно), во услови на минимален раст на каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула (за 0,01 п.п.). Во споредба со истиот период претходната година, оваа каматна стапка е пониска за 0,29 п.п.
- Каматната стапка на новопримените депозити⁷ на корпоративниот сектор, во февруари, изнесува 0,39% и оствари минимален пад од 0,01 п.п. на месечна основа. Анализирани по валута, промената во целост се должи на падот на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,07 п.п.), при забележан раст кај каматните стапки на депозитите во странска валута и денарските депозити со валутна клаузула (за 0,19 п.п. и 0,08 п.п., соодветно). На годишна основа, каматната стапка на новопримените депозити на корпоративниот сектор бележи намалување од 0,17 п.п.

2. Каматни стапки на домаќинствата⁸



Извор: НБРСМ.



- Во февруари, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата е намалена за 0,02 п.п. во споредба со претходниот месец и изнесува 5,43%. Притоа, падот се објаснува со намалувањето на каматните стапки кај сите компоненти, и тоа: каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула и каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,02 п.п., соодветно), како и каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,01 п.п.). На годишно ниво, кај оваа каматна стапка е остварен пад од 0,24 п.п.


⁷ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекиниот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁸ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Овој месец, кај просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата е забележан раст од 0,12 п.п. на месечно ниво и изнесува 4,68%. Според валутната структура, растот целосно се должи на зголемувањето на каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,06 п.п.), при забележан пад на каматните стапки на кредитите во странска валута и денарските кредити без валутна клаузула (за 0,08 п.п. и 0,01 п.п., соодветно). Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата е намалена за 0,27 п.п. во однос на февруари претходната година.



Извор: НБРСМ.



- Просечната каматна стапка на вкупните депозити на домаќинствата, во февруари, изнесува 0,88% и е минимално намалена за 0,01 п.п. на месечно ниво. Притоа, промената се должи на пониските каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула и депозитите во странска валута (за 0,01 п.п., соодветно), во услови на непроменета каматна стапка на денарските депозити со валутна клаузула. Споредено на годишно ниво, просечната каматна стапка на вкупните депозити на домаќинствата бележи пад за 0,27 п.п.
- Во февруари, каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата⁹ е зголемена за 0,20 п.п. во споредба со претходниот месец и изнесува 0,86%. Нагорната промена се објаснува со растот на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,31 п.п.) и каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,04 п.п.). Овој месец, кај банките и штедилниците не се евидентирани новопримени денарски депозити со валутна клаузула. Анализирани на годишна основа, каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата бележи намалување за 0,33 п.п.

⁹ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspх

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Месечни податоци за каматните стапки: 29 април 2021 година (референтен пресек заклучно со март 2021 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/110/108).